

2011125019

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.09.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА КОН ИРАН СОГЛАСНО СО РЕЗОЛУЦИЈАТА 1929 (2010) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка кон Иран согласно со Резолуцијата 1929 (2010) на Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје
- забрана на влез во Република Македонија
- забрана за користење на бродови или воздухоплови
- финансиски мерки

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам, Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски за надлежни органи за спроведување на рестриктивни мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Резолуцијата 1929 (2010) на Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 6

Резолуцијата 1929 (2010) на Советот за безбедност на Обединетите нации во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 7

Рестриktivната мерка кон Иран се воведува на неодредено време.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-4211/1
6 септември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Обединетите нации
Советот за безбедност.

S/RES/1929 (2010) *

дистр: Општо

9 Јуни, 2010

Резолуција 1929 (2010)

Усвоена од страна на Советот за безбедност на својот 6335. состанок, на 9 Јуни, 2010

Советот за безбедност,

Потсетувајќи на изјавата на неговиот претседател, S/PRST/2006/15, и неговите резолуции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1887 (2009) и *потврдувајќи* ги нивните одредби,

Потврдувајќи ја својата посветеност на Договорот за непролиферација на нуклеарното оружје, за потребата од сите држави-потписнички на тој договор за да се усогласат во целост со сите свои обврски, а *повикувајќи* се на правото на државата-потписничка, во согласност со членовите од I и II на тој договор, да си развие истражување, производство и употреба на нуклеарната енергија за мирољубиви цели, без дискриминација,

Повикувајќи се на одлука на Одборот на гувернери на МААЕ (GOV/2006/14), во која се вели дека решение за иранското нуклеарно прашање ќе придонесе за глобалните напори за неширење и за реализирање на целта за Блискиот Исток без оружје за масовно уништување, вклучувајќи го и нивниот начин на испорака,

Истакнувајќи дека со сериозна загриженост, како што е потврдено од страна на извештаите од 27 февруари 2006 година (GOV/2006/15), 8 јуни 2006 (GOV/2006/38), 31 август 2006 (GOV/2006/53), на 14 ноември 2006 (GOV/2006/64), 22 февруари 2007 (GOV/2007 / 8), 23 мај 2007 година (GOV/2007/22), 30 август 2007 (GOV/2007/48), 15 ноември 2007 (GOV/2007/58), 22 февруари 2008 (GOV/2008/4), 26 мај 2008 година

(GOV/2008/15), 15 септември 2008 (GOV/2008/38), 19 ноември 2008 година (GOV / 2008/59), 19 февруари 2009 (GOV/2009/8), 5 јуни 2009 година (GOV/2009/35), 28 Август 2009 (GOV/2009/55), 16 ноември 2009 (GOV/2009/74), 18 февруари 2010 година (GOV/2010/10) и 31 мај 2010 (GOV/2010/28) на генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Иран нема воспоставено целосна и постојана суспензија на сите збогатувања на ураниум и репроцесирање на активности и проекти поврзани со тешка вода како што е утврдено во резолуциите 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), ниту продолжи со соработката со МААЕ под Дополнителен протокол, ниту соработувал со МААЕ во врска со останатите прашања од интерес, кои треба да бидат појасни за да се исклучи можноста за воени димензии на иранската нуклеарна програма, ниту пак ги направи другите чекори барани од страна на Одборот на гувернери на МААЕ, ниту бил во согласност со одредбите на резолуциите на Советот за безбедност 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) и кои се неопходни за да се изгради доверба и изразувајќи жалење за одбивањето на Иран да ги преземе овие чекори,

Потврдувајќи дека отворените прашања можат да бидат најдобро решени и довербата изградена во исклучително мирна природа на нуклеарната програма на Иран, од страна на Иран да одговори позитивно на сите повици што Советот и на Одборот на гувернери на МААЕ го направија до Иран,

Истакнувајќи со сериозна загриженост за улогата на елементи од Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ, исто така познат како "Армијата на чувари на исламската револуција"), вклучувајќи ги и оние специфицирани во Анекс Д и Е на резолуцијата 1737 (2006), Анекс I од Резолуција 1747 (2007) и Анекс II од оваа резолуција, во чувствителните нуклеарни активности на Иран за пролиферација и развој на системи за испорака на нуклеарно оружје,

Истакнувајќи со сериозна загриженост дека Иран има конструирано објект за збогатување на ураниум во Qom, како кршење на неговите обврски да ги прекине сите активности поврзани со збогатување ураниум, и дека Иран не успеа да ја извести за ова МААЕ до септември 2009 година, што не е во согласност со неговите обврски според Супсидијарните аранжмани од Договорот за заштитни мерки,

Исто така, истакнувајќи дека резолуцијата на Одборот на гувернери на МААЕ (GOV/2009/82), која го повика Иран да ја суспендира веднаш изградбата на објектот во Qom, и да се разјаснат целите, хронологија на проектирање и изградба на објектот, и ги повикува Иран да ја потврди, како што се бара од страна на МААЕ, дека не донел одлука да гради, или да одобри изградба на, било која друга нуклеарна централа која што се уште не е пријавена на МААЕ,

Истакнувајќи со сериозна загриженост дека Иран има збогатен ураниум до 20 проценти, а истото го направил без да ја извести МААЕ со доволно време за тоа да се прилагоди на постоечките заштитни процедури,

Истакнувајќи со загриженост дека Иран го проблематизира правото на МААЕ да ги потврдува проектантските информации кои биле обезбедени од страна на Иран во согласност со изменетиот Кодекс 3.1, и нагласувајќи дека во согласност со член 39 од Договорот за заштитни мерки со Иран, Кодексот 3.1 не може да се менува ниту суспендира еднострано и дека правото на МААЕ да ги потврдува проектантските информации доставени до нејзе е постојано право, кое не зависи од фазата на изградба на, или присуство на нуклеарен материјал во објект,

Потврдувајќи ја својата решеност за зајакнување на авторитетот на МААЕ, силно ја поддржува улогата на Одборот на гувернери на МААЕ, и ја пофали МААЕ за своите напори за решавање на отворените прашања во врска со иранската нуклеарна програма,

Изразувајќи уверување дека суспензијата утврдена во став 2 од Резолуцијата 1737 (2006), како и целосна, потврдена иранска согласност со барањата поставени од страна на Одборот на гувернери на МААЕ ќе придонесе за дипломатско, договорено решение, кое гарантира дека иранската нуклеарна програма е за исклучиво мирољубиви цели,

Истакнувајќи ја важноста на политичките и дипломатските напори за изнаоѓање на компромисно решение кое гарантира дека иранската нуклеарна програма е исклучиво за мирнодопски цели и истакнувајќи во овој поглед на напорите на Турција и Бразил за договорот со Иран во врска со Техеранскиот истражувачки реактор, што би можело да послужи како мерка за градење на доверба,

Потенцирајќи ја, исто така, сепак, во контекст на овие напори, важноста за Иран да ги реши клучните прашања поврзани со неговата нуклеарна програма,

Истакнувајќи дека Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Велика Британија и САД се подготвени да преземат понатамошни конкретни мерки за истражување на севкупната стратегија за решавање на иранското нуклеарно прашање по пат на преговори врз основа на нивните предлози од јуни 2006 (S / 2006/521) и нивните предлози од јуни 2008 година (INFCIRC/730), и истакнувајќи ја потврдата од овие земји, дека откако довербата на меѓународната заедница во исклучително мирна природа на иранската нуклеарна програма е повратена, тоа ќе биде третирано на ист начин како секоја држава-потписничка, која нема нуклеарно оружје, на Договорот за непролиферација на нуклеарното оружје (ДНП),

Поздравувајќи ги насоките издадени од страна на Работната група за финансиска акција (ФАТФ) да асистира на државите во имплементацијата на нивните финансиски обврски согласно резолуциите 1737 (2006) и 1803 (2008), и повикувајќи се особено на потребата да се биде доста внимателен во трансакции кои ги вклучуваат иранските банки, вклучувајќи ја и Централна банка на Иран, со цел да се спречат ваквите трансакции кои придонесуваат за ширењето на чувствителни нуклеарни активности, или за развој на системи за испорака на нуклеарно оружје,

Признавајќи дека пристап до различна, сигурна енергија е од клучно значење за одржлив раст и развој, и нотирајќи ја потенцијалната врска помеѓу приходите на Иран изведени од неговиот енергетски сектор и финансирањето на пролиферацијата на чувствителни нуклеарни активности на Иран, и понатаму напомнувајќи дека опрема за хемиски процес, и материјали потребни за петрохемиската индустрија имаат многу заедничко со оние што се потребни за одредени активности за чувствителни циклуси на нуклеарно гориво,

Имајќи г предвид правата и обврските на државите кои се однесуваат на меѓународната трговија,

Потсетувајќи дека правото на морето, како што се гледа во Конвенцијата на Обединетите нации за правото на морето (1982), ја утврдува правната рамка која се применува на поморските активности,

Позивувајќи за ратификација на Договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни проби од страна на Иран во блиската иднина,

Решен да даде ефект на своите одлуки со донесување на соодветни мерки за да се убеди Иран да се придржува кон резолуциите 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) и кон барањата на МААЕ, а исто така и за ограничување на иранскиот развој на чувствителни технологии за поддршка на неговата нуклеарна и ракетна програма, до моментот кога Советот за безбедност утврди дека целите на овие резолуции се исполнети,

Загрижен од ризиците за нуклеарното ширење презентирани од страна на иранската нуклеарна програма и свесен за својата примарна одговорност во согласност со Повелбата на Обединетите нации за одржување на меѓународниот мир и безбедност,

Истакнувајќи дека ништо во оваа резолуција не ги присилува државите да преземат мерки и дејствија кои го надминуваат опсегот на оваа резолуција, вклучувајќи и употреба на сила или закана на сила,

Постапувајќи во согласност со член 41 од Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации,

1. *Потврдува* дека Иран досега не успеа да ги исполни барањата на Одборот на гувернери на МААЕ и да се придржува кон резолуциите 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008);

2. *Потврдува* дека Иран без одлагање ќе мора да ги преземе чекорите барани од страна на Одборот на гувернери на МААЕ во своите резолуции GOV/2006/14 и GOV/2009/82, кои се од суштинско значење за да се изгради доверба во исклучително мирнодопската цел на неговата нуклеарна програма, за решавање на постоечките прашања и да се реши сериозната загриженост за изградбата на објектот за збогатување во Qom, во кршење на неговите обврски да ги прекине сите активности поврзани со збогатување ураниум, и, во овој контекст, понатаму ја потврдува својата одлука дека Иран без одлагање ќе мора да ги преземе потребните чекори во став 2 од Резолуцијата 1737 (2006);

3. *Потврдува* дека Иран ќе мора да соработува во целост со МААЕ за сите нерешени прашања, особено оние кои доведуваат до загриженост за евентуалната воена димензија на иранската нуклеарна програма, вклучувајќи и преку обезбедување на пристап, без одлагање, до сите локации, опрема, лица и документи побарани од МААЕ, и го *нагласува* значењето на обезбедување на МААЕ да ги има сите неопходни ресурси и овластувања за исполнување на својата работа во Иран;

4. *Бара* од генералниот директор на МААЕ да ги достави до Советот за безбедност сите свои извештаи за примената на заштитните мерки во Иран;

5. *Одлучува* дека Иран без одлагање треба да го исполнува во целост и без условување својот Договор за заштитни мерки со МААЕ, вклучително и преку примена на изменетиот Кодекс 3.1 од Супсидијарниот аранжман кон неговиот Договор за заштитни мерки, *потоа го повикува* Иран да дејствува строго во согласност со одредбите на Дополнителниот протокол кон својот Договор за заштитни мерки со МААЕ кој го потпиша на 18 декември, 2003 година, *па затоа го повикува* Иран да го ратификува веднаш Дополнителниот протокол, и *потврдува* дека, во согласност со членовите 24 и 39 од Договорот за заштитните мерки со Иран, Договорот за заштитните мерки со Иран и неговиот Супсидијарен аранжман, вклучувајќи го и изменетиот Кодекс 3.1, не можат да бидат изменети или променети еднострано од Иран, и така *забележува*, дека не постои механизам во Договорот за прекилот на било која од одредбите во Супсидијарен аранжман;

6. *Потврдува* дека, во согласност со обврските на Иран во претходните резолуции да ги суспендира сите активностите на преработка поврзани со тешката вода и збогатување на ураниум, Иран не смее да започне изградба на нов објект за збогатување на ураниумот, за преработка, или за тешка вода и ќе ги прекине сите тековни градби на објекти за збогатување на ураниум, негова преработка или за тешка вода;

7. *Одлучи* дека Иран нема да се здобие со интерес во која било стопанска дејност во друга држава, вклучувајќи ураниумско рударство, производство или употреба на нуклеарни материјали и технологија како што е наведено во INFCIRC/254/Рев.9/Дел 1, особено активности за збогатување на ураниум и репроцесирање, сите активности за тешки води или технолошки поврзани со балистички проектили способни да

испорачуваат нуклеарно оружје, и *дополнително одлучи* дека сите членки ќе ја забранат оваа инвестиција во териториите под нивна јурисдикција од страна на Иран, неговите државјани, како и правни лица основани во Иран или пак предмет на негова јурисдикција, или од страна на физички или правни лица кои постапуваат во нивно име или во нивна насока, или од страна на правни лица поседувани или контролирани од нив;

8. *Одлучи* дека сите држави да спречат директна или индиректна набавка, продажба или трансфер на Иран, од или преку нивните територии или од страна на нивните државјани или лица кои се предмет на нивната надлежност, или со користење на бродови или воздухоплови под нивното знаме, и без разлика дали се или не се по потекло од нивните територии, на кои било борбени тенкови, оклопни борбени возила, големокалибарски артилериски системи, борбени авиони, хеликоптери, бродови, проектили или ракетните системи како што се дефинирани за целите на Регистарот на конвенционално оружје на Обединетите нации, или поврзани материјалните средства, вклучувајќи и резервни делови, или елементи како што е утврдено од страна на Советот за безбедност или на Комитетот основан со Резолуција 1737 (2006) ("Комитетот"), *одлучува* понатаму, дека сите земји ќе спречат обезбедувањето на Иран, од страна на нивните државјани или од или преку нивните територии, на техничка обука, финансиски средства или услуги, совети, други услуги или помош во врска со понудата, продажбата, пренос, снабдување, производство, одржување или употребата на таквите оружја и поврзани материјали, а во овој контекст, ги *повикува* сите држави да покажат претпазливост и воздржаност во понудата, продажбата, пренос, обезбедување, производството и користењето на сите други оружја и поврзани материјални средства;

9. *Одлучи* дека Иран не смее да презема никакви активности поврзани со балистички проектили способни да испорачуваат нуклеарно оружје, вклучувајќи ги и лансирања со балистичко-ракетна технологија, и дека државите ќе ги преземат сите неопходни мерки да се спречи трансферот на технологија или техничка помош на Иран во врска со ваквите активности;

10. *Одлучи* дека сите членки ќе ги преземат сите неопходни мерки за да се спречи влегувањето во или транзит преку нивните територии на лица назначени во Анекс Ц, Д и Е на Резолуцијата 1737 (2006), Анекс I на резолуцијата 1747 (2007), Анекс I на резолуција 1803 (2008) и во Анексите I и II на оваа резолуција, или од страна на Советот за безбедност или на

Комитетот во согласност со параграф 10 од Резолуцијата 1737 (2006), освен кога таков влез или транзит е за активности кои се директно поврзани со обезбедувањето на Иран на предмети во потстав 3 (б) (i) и (ii) од Резолуцијата 1737 (2006) во согласност со став 3 на резолуција од 1737 (2006), *нагласува* дека ништо во овој став не ја обврзува државата да ги одбие своите државјани за влез во нејзината територија, и решава дека мерките изречени од овој став не се применуваат кога Комитетот утврдува, од случај до случај, дека таквото патување е оправдано врз основа на хуманитарни потреби, вклучително и верските обврски, или кога Комитетот заклучува дека еден исклучок, на друг начин, би ги промовирал целите на оваа резолуција, вклучувајќи, и кога член XV од Статутот на МААЕ е ангажиран;

11. *Утврди* дека мерките одредени во ставовите 12, 13, 14 и 15 од резолуцијата 1737 (2006) ќе се применуваат и на лицата и субјектите наведени во Анекс I на оваа резолуција и на било кои физички или правни лице што дејствуваат во нивно име или во нивна насока, и на субјекти кои се поседувани или контролирани од нив, вклучително и преку недозволен средства, и на било кои физички лица и субјекти определени од страна на Советот или на Комитетот дека помогнале на определени поединци или правни лица во избегнување на санкциите, или во кршење на одредбите од резолуции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), или на оваа резолуција;

12. *Утврди* дека мерките утврдени во ставовите 12, 13, 14 и 15 од резолуцијата 1737 (2006) ќе се применуваат и на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ, исто така позната како "Армијата на чувари на исламската револуција"), лица и субјекти определени во Анекс II, и на сите поединци или правни лица кои дејствуваат во нивно име или во нивна насока, и за лица поседувани или контролиран од нив, вклучително и преку недозволен средства, и ги *повикува* сите држави да покажат внимателност во однос на оние трансакции кои ја вклучуваат ИРГЦ дека би можеле да придонесат на пролиферација на чувствителни нуклеарни активности на Иран или на развојот на нуклеарно оружје и системи за испорака;

13. *Одлучи* дека за целите на мерките наведени во став 3, 4, 5, 6 и 7 од Резолуцијата 1737 (2006), листата на предмети во S/2006/814 ќе биде заменета со листата на предмети во INFCIRC/254/Rev.9/Дел 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Дел 2, и на било какви дополнителни предмети ако државата утврди дека тие би можеле да придонесат активности за

збогатување ураниум, за преработка или поврзани за тешка вода, или за развој на нуклеарно оружје и системи за испорака, и понатаму *утврди*, дека за целите на мерките утврдени во ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 на резолуцијата 1737 (2006), листата на предмети содржани во S/2006/815 ќе биде заменета со листата на предмети содржани во S/2010/263 ;

14. Ги *повикува* сите држави да ги проверат, во согласност со нивните национални власти и законската регулатива и во согласност со меѓународното право, особено со правото на морето и релевантните меѓународни договори за цивилна воздушна пловидба, сите товари до и од Иран, на нивна територија, вклучувајќи ги и пристаништата и аеродромите, ако засегнатата држава има сознанија дека обезбедува разумна основа да се верува дека товарот содржи предмети чија понудата, продажбата, пренос, или извозот е забранет со ставовите 3, 4 или 7 од Резолуцијата 1737 (2006), став 5 од резолуцијата 1747 (2007), став 8 од Резолуцијата 1803 (2008) или ставовите 8 или 9 на оваа резолуција, за целите на обезбедување на строго спроведување на овие одредби;

15. *Забележува* дека државите, во согласност со меѓународното право, особено со правото на морето, може да побараат инспекции на бродовите на отворено море, со согласност на државата чие знаме се виори на бродот, и ги *повикува* сите држави да соработуваат во ваквите инспекции ако се има информации кои се обезбедува разумна основа да се верува дека бродот носи предмети чија понудата, продажбата, пренос, или извозот е забранета со ставовите 3, 4 или 7 од Резолуцијата 1737 (2006), став 5 од резолуцијата 1747 (2007), став 8 од Резолуцијата 1803 (2008) или ставовите 8 или 9 на оваа резолуција, за целите на обезбедување на строго спроведување на овие одредби;

16. *Одлучува* да авторизира сите држави да ги, и дека ќе ги, запленаат и елиминираат (како на пример, преку уништување, правење неоперабилни, складирање, или преку трансферирање во држава која не била почетна или крајна дестинација) предметите, чие снабдување, продавање, трансфер, или извоз е забранет со ст. 3, 4, или 7 од резолуцијата 1737 (2006), ст. 5 од резолуцијата 1747 (2007), ст. 8 од резолуцијата 1803 (2008) или ст. 8 или 9 од оваа резолуција, кои се идентификувани во инспекциите според ст. 14 или 15 од оваа резолуција, на начин кој не е недоследен со нивните обврски според важечките резолуции на СБ, вклучително и резолуцијата 1540 (2004), како и сите обврски на страните во Договорот за неширење на

нуклеарното оружје, и понатаму одлучува сите држави да соработуваат во таквите напори;

17. Бара секоја држава, кога истата презема инспекција според ст. 14 или 15 погоре, да поднесе до Комитетот во рок од 5 работни дена, првобитен пишан извештај, кој содржи, посебно, објаснување на основата за инспекциите, нивните резултати, и дали имало или немало соработка, и, ако се најдени предмети забранети за транспорт, *понатаму бара* таквите држави да достават до Комитетот, во покасна фаза, последователен писмен извештај со релевантни детали за инспекцијата, заплената и елиминирањето, и релевантните детали за трансферот, заедно со описот на предметите, нивното потекло и планираната дестинација, ако информацијава не вила во првобитниот извештај;

18. Одлучува дека сите држави ќе ја забранат обезбедување од страна на нивните државјани или од нивната територија услуги поврзани со бродови, како што се обезбедување на гориво или материјали, или друго сервисирање на бродови, на бродови под иранска сопственост или договор, вклучувајќи и закупени бродови, доколку тие имаат информации кои обезбедуваат разумна основа да се верува дека тие носат предмети чија набавка, продажба, пренос, или извоз е забранет со ставовите 3, 4 или 7 на резолуцијата 1737 (2006), став 5 од Резолуција 1747 (2007), став 8 од Резолуцијата 1803 (2008) или ставовите 8 или 9 од оваа резолуција, освен ако обезбедувањето на тие услуги е потребно за хуманитарни цели или до моментот кога товарот бил прегледан, запленет и елиминиран ако било потребно, и *подвлекува* дека овој став не е наменет да ги погоди законските економски активности;

19. Одлучува дека мерките утврдени во ставовите 12, 13, 14 и 15 од Резолуцијата 1737 (2006) исто така се применуваат за субјекти Бродските линии на Исламската Република Иран (ИРИСЛ) како што е специфицирано во Анекс III и на било лице или субјект постапувајќи во нивно име или во нивна насока, и на субјекти поседувани или контролирани од нив, вклучително и преку недозволени начини, или утврдени од страна на Советот или на Комитетот дека ги потпомагаат во одбегнувањето на санкции од, или во кршење на одредбите од резолуции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или оваа резолуција;

20. Бара од сите земји-членки да ги достават до Комитетот сите информации достапни за трансфери или активност на карго одделот на Иран Ер или на бродови под контрола или оперирани од ИРИСЛ до други компании кои може да биле преземени за да се одбегнат санкциите од, или како повреда на одредбите од резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или оваа резолуција, вклучително и преименување, пререгистрација на воздухоплови, пловила или бродови и бара Комитетот да ја направи оваа информација широко достапна;

21. Ги повикува сите држави, покрај спроведувањето на своите обврски во согласност со резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и на оваа резолуција, да го спречат давањето на финансиските услуги, вклучувајќи осигурување или реосигурување, или трансфер на, преку, или од нивна територија, или на или од страна на нивните државјани или ентитети организирани според нивните закони (вклучувајќи филијали во странство), или лица или финансиски институции во нивната територија, за какви било финансиски или други средства или ресурси, доколку тие имаат информации со кои се обезбедува разумна основа да се верува дека таквите услуги, средства или ресурси може да придонесат за ширењето на нуклеарните активности на Иран, или на развојот на системи за испорака на нуклеарно оружје, вклучително и со замрзнување на сите финансиски или други средства или ресурси на нивните територии или што понатаму спаѓаат во рамките на нивната територија, или кои се предмет на нивната јурисдикција или што понатаму стануваат предмет на нивната јурисдикција, кои се поврзани со такви програми или активности и применуваат на зголемен мониторинг за да се спречат сите вакви трансакции, во согласност со нивните национални власти и законодавството;

22. Решава сите држави да бараат од нивните државјани, субјектите кои се предмет на нивната јурисдикција и фирмите основани на нивната територија, или пак се предмет на нивна јурисдикција, да покажат внимателност при работењето со субјектите основани во Иран или пак предмет на јурисдикција на Иран, вклучувајќи ги и оние на ИРГЦ и ИРИСЛ, и сите физички или правни лице кои дејствуваат во нивно име или во нивна насока, и субјекти кои се поседувани или контролиран од нив, вклучително и преку недозволени начини, доколку тие имаат информации со кои се обезбедува разумна основа да се верува дека таков бизнис може да придонесе за ширење на иранските нуклеарни активности или развој на

системи за испорака на нуклеарно оружје или на повреда на резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) или на оваа резолуција;

23. Ги повикува државите да преземат соодветни мерки со кои се забранува на нивните територии отворање на нови филијали, подружници, или претставништва на иранските банки, а исто така и со кои се забранува иранските банки да формираат нови заеднички вложувања, преземање на сопственички интерес во или воспоставување или одржување кореспондентски односи со банките во нивна јурисдикција за да се спречи давањето на финансиски услуги, доколку тие имаат информации со кои се обезбедува разумна основа да се верува дека такви активности би можеле да придонесат за ширење на иранските нуклеарни активности или развојот на системи за испорака на нуклеарно оружје;

24. Ги повикува државите да преземат соодветни мерки со кои се забранува на финансиските институции во рамките на нивните територии или под нивна јурисдикција да отвораат претставништва или подружници или банкарски сметки во Иран, доколку тие имаат информации со кои се обезбедува разумна основа да се верува дека таквите финансиски услуги може да придонесат за ширење на иранските нуклеарни активности или развој на системи за испорака на нуклеарно оружје;

25. Ги осудува повредите на забраните од ставот 5 на резолуцијата 1747 (2007), кои биле пријавени до Комитетот од донесувањето на резолуцијата 1747 (2007), и ги поздравува државите, кои преземале мерки за да реагираат на овие повреди и истите ги пријавиле на Комитетот;

26. Го упатува Комитетот да реагира ефикасно против повредите на мерките утврдени во резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и во оваа резолуција, и потсетува дека Комитетот може да стави на листа поединци и субјекти кои помагале на физички или правни лица веќе ставени на листа во избегнување на санкциите, или во кршење на одредбите од овие резолуции;

27. Решава Комитетот да ги интензивира напорите за промовирање целосна имплементација на резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и на оваа резолуција, како и преку програмата за работа што опфаќа усогласеност, истражувања, контакт, дијалог, помош и соработка, што

треба да се достави до Советот во рок од четириесет и пет дена од донесувањето на оваа резолуција;

28. *Решава* дека мандатот на Комитетот како што е утврдено во став 18 од резолуцијата 1737 (2006), а изменет со членот 14 на резолуцијата 1803 (2008), исто така, се однесува на мерките утврдени во оваа резолуција, вклучувајќи и да се добиваат извештаи од државите дадени според став 17 погоре;

29. *Бара* од генералниот секретар да формира, за почетен период од една година, во консултација со Комитетот, група од осум експерти ("Панел на експерти"), под раководство на Комитетот, да ги врши следните задачи: (а) да помага на Комитетот во спроведување на својот мандат како што е наведено во став 18 од Резолуцијата 1737 (2006) и став 28 од оваа резолуција; (б) да собира, испитува и анализира информации од државите, релевантните тела на Обединетите нации и другите заинтересирани страни во врска со спроведувањето на мерките одлучи во резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и на оваа резолуција, особено инциденти од неусогласеност; (в) дава препораки за активностите на Советот, односно комисијата или држава, може да се разгледа за да се подобри имплементацијата на соодветните мерки и (г) да обезбеди до Советот привремен извештај за својата работа не подоцна од 90 дена по назначувањето на Панелот, како и конечен извештај до Советот, најдоцна 30 дена пред завршувањето на својот мандат со своите наоди и препораки;

30. *Ги повикува* сите држави, релевантните тела на Обединетите нации и другите заинтересирани страни, целосно да соработуваат со Комитетот и со Панелот на експерти, особено преку обезбедувањето на какви било информации на нивно располагање во врска со спроведување на мерките утврдени во резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и во оваа резолуција, особено за инциденти на непочитување;

31. *Ги повикува* сите држави да поднесат извештај до Комитетот во рок од 60 дена од усвојувањето на оваа резолуција за чекорите што се преземени со цел за ефективно спроведување на ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 и 24;

32. *Ја нагласува* подготвеноста на Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Велика Британија и САД за понатамошно зголемување на

дипломатските напори за промовирање на дијалог и консултации, вклучувајќи и да го продолжат дијалогот со Иран за нуклеарното прашање без предуслови, неодамна при нивната средба со Иран во Женева на 1 октомври 2009 година, со цел да се бара сеопфатно, долгорочно и правилно решавање на овој проблем, врз основа на предлогот изнесен од страна на Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави на 14 јуни 2008 година, кој ќе овозможи развој на односите и поширока соработка со Иран врз основа на меѓусебно почитување и воспоставување на меѓународната доверба во исклучително мирната природа на иранската нуклеарна програма и, меѓу другото, започнување на формални преговори со Иран врз основа на предлогот од јуни 2008 г., и *потврдува, со благодарност*, дека предлогот од јуни 2008 г., како што е приложен во Анекс IV од оваа резолуција, останува на маса;

33. Го *охрабрува* високиот претставник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика да продолжи со комуникација со Иран за поддршка на политичките и дипломатските напори за изнаоѓање на компромисно решение, вклучувајќи ги и релевантните предлози од страна на Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Велика Британија и Соединетите Американски Држави со цел да се создадат потребните услови за продолжување на разговорите, и го охрабрува Иран позитивно да одговори на таквите предлози;

34. Го *поздравува* генералниот директор на МААЕ за неговиот предлог од 21 октомври 2009 г. на нацрт договор меѓу МААЕ и на владите на Република Франција, на Исламската Република Иран и Руската Федерација за помош во обезбедувањето на нуклеарно гориво за истражувачки реактор во Иран а со цел снабдување со нуклеарно гориво за Техеранскиот истражувачки реактор, изразува жалење што Иран не одговори конструктивно на предлогот од 21 октомври 2009 г., и ја *охрабрува* МААЕ да продолжи со разгледувањето на ваквите мерки за да се изгради доверба конзистентна со и во унапредувањето на резолуциите на Советот;

35. Ја *нагласува* важноста сите држави, вклучувајќи го и Иран, да ги преземат потребните мерки за да се обезбеди ниедно барање да не се поднесе по иницијатива на Владата на Иран, или на кое било лице или субјект во Иран, или на физички или правни лица ставени на листа во согласност со резолуцијата 1737 (2006) и поврзани резолуции, или на секое

лице кое поднесува барање преку или во корист на кое било такво физичко или правно лице, а во врска со било кој договор или друга трансакција, кога било спречено неговото извршување поради изречени мерки наметнати со резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и оваа резолуција;

36. Бара во рок од 90 дена извештај од генералниот директор на МААЕ за тоа дали Иран има воспоставено целосна и постојана суспензија на сите активности наведени во резолуцијата 1737 (2006), како и за процесот на иранското придржување кон сите чекори барани од страна на Одборот на гувернери на МААЕ и со другите одредби од резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и на оваа резолуција, до Одборот на гувернери на МААЕ и паралелно и до Советот за безбедност за негово разгледување;

37. Потврдува дека повторно ќе ги разгледа постапките на Иран во однос на извештајот наведен во став 36 погоре, кој треба да се поднесе во рок од 90 дена, и: (а) дека ќе го суспендира спроведувањето на мерките, ако и за толку долго колку што Иран ги суспендира сите активности поврзани со збогатување и преработка на ураниум, вклучувајќи истражување и развој, по потврда од страна на МААЕ, за да се овозможат преговори со добра волја со цел да се постигне почетен и заемно прифатлив исход; (б) дека ќе ги прекине мерките утврдени во ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 12 од резолуцијата 1737 (2006), како и во ставовите 2, 4, 5, 6 и 7 од резолуцијата 1747 (2007), ставовите 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 од резолуцијата 1803 (2008), и во ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 и 24 погоре, веднаш штом ќе утврди, по приемот на извештајот наведен во ставот погоре, дека Иран во целост ги почитува своите обврски согласно со соодветните резолуции на Советот за безбедност и ги исполнил барањата на Одборот на гувернери на МААЕ, по потврда од страна на Одборот на гувернери на МААЕ; (в) дека тој, во случај извештајот да покаже дека Иран не ги почитувал резолуциите 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и оваа резолуција, ќе усвои понатамошни соодветни мерки согласно со член 41 од Поглавје VII од Повелбата на Обединетите нации да се убеди Иран да се придржува кон овие резолуции и барањата на МААЕ, и нагласува дека понатамошни одлуки ќе бидат потребни, ако има потреба од дополнителни мерки;

38. Одлучува да остане активно информиран по предметот.

Анекс I

Поединци и субјекти вклучени во нуклеарни или балистичко-ракетни активности

Субјекти

1. **Индустриски Комплекс Амин:** Индустриски Комплекс Амин бараше температурни регулатори кои може да се користат во нуклеарните истражувања и оперативни / производствени капацитети. Индустриски Комплекс Амин е поседуван или контролиран од страна на, или постапува во име на Организацијата на Индустриите за Одбрана (ДИО), која беше ставена на листа со резолуција 1737 (2006).

Локација: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Иран

Познат и како: Индустриски Комплекс Амин и Индустриска Компанија Амин

2. **Групација на Индустрии за Вооружување:** Групација на Индустрии за Вооружување (АИГ) произведува и сервисира различни видови од мало и лесно оружје, вклучувајќи и големо- и средно-калибарски пиштоли и сродна технологија. АИГ го врши поголемиот дел од својата активност на набавка преку Индустрискиот комплекс Хадид.

Локација: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Иран

3. **Истражувачкиот Центар за Одбранбена Технологија и Наука:** Истражувачкиот Центар за Одбранбена Технологија и Наука (ДТСРЦ) е поседуван или контролиран од страна на, или постапува во име на иранското Министерство за одбрана и логистика на вооружените сили (МОДАФЛ), кое раководи со истражување и развој, производство, одржување, извозот, како и набавката во секторот на одбраната на Иран.

Локација: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Иран

4. **Меѓународната Компанија Дустан:** Меѓународната Компанија Дустан (ДИКО) обезбедува елементи за програмата на балистички ракети на Иран.

5. **Индустриите Фарасахт:** Индустрите Фарасахт се поседувани или контролирани од страна, или дејствуваат во име на, на Иранската Авионска Производна Компанија, која пак е во сопственост или под контрола на МОДАФЛ.

Локација: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahrin Shahr, Esfahan, Иран

6. **Прва Источна Експорт Банка:** Прва Источна Експорт Банка е поседувана или контролирана од страна на, или постапува во име на, Банката Мелат. Во текот на последните седум години, Банката Мелат има помогнато стотици милиони долари во трансакциите за иранските нуклеарни, ракетни, и одбранбени субјекти.

Локација: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Малезија; Деловен регистарски број LL06889 (Малезија)

7. **Компанијата за Алати за Сечење Кавех:** Компанијата за Алати за Сечење Кавех е поседувана или контролирана од страна на, или постапува во име на, на ДИО.

Локација: Км. 3 на Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Иран; Км. 4 од Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Иран; P.O. Box 91735-549, Mashad, Иран; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Иран; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Иран

8. **Индустриите М. Бабаие:** Индустрите М. Бабаие се подредени на Индустриската Групација Шахид Ахмад Каземи (формално Индустриската Групација за Ракети за ПВО) на Иранската Организација за Авио-индустријата (АИО). АИО ги контролира ракетните организации Индустриската Групација Шахид Хемат (СХИГ) и Индустриската Групација Шахид Бакери(СБИГ), кои и двете беа ставени на листа со резолуцијата 1737 (2006).

Локација: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Иран

9. **Универзитетот Малек Аштар:** Подреден на ДТРСЦ во рамките на МОДАФЛ. Ова вклучува истражувачки групи претходно кои потпаѓале под Истражувачкиот Центар за Физика(ПХРЦ). Не им беше дозволено на инспекторите на МААЕ да разговараат со вработените или да видат документи под контрола на оваа организација заради решавање на отворените прашање на евентуалната воена димензија на иранската нуклеарна програма.

Локација: Аголот на ул. Imam Ali Highway и Babaei Highway, Tehran, Иран

10. **Одделот за Извоз на Логистика при Министерство за Одбрана:** Одделот за Извоз на Логистика при Министерство за Одбрана (МОДЛЕКС) продава иранско произведено оружје за клиентела од целиот свет во спротивност со резолуцијата 1747 (2007), со која се забранува на Иран да продава оружје или поврзани материјални средства.

Локација: PO Box 16315-189, Tehran, Иран; се наоѓа на западната страна на Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Иран

11. **Мизан Производство на Машини:** Мизан Производство на Машини (ЗМ) е поседуван или контролиран од страна на, или постапува во име на СХИГ.

Локација: P.O. Box 16595-365, Tehran, Иран

Познат и како: ЗМГ

12. **Модерна Индустриска Техничка Компанија:** Модерна Индустриска Техничка Компанија (МИТЕК) е одговорна за дизајнот и конструкцијата на реакторот за тешка вода IR-40 во Арак. МИТЕК ја предводеше набавката за изградба на реакторот за тешка вода IR-40.

Локација: Arak, Иран

Познат и како: Компанија Рахкар, Индустрија Рахкар, Компанија Рахкар Санаје, Ракхар Санаје Новин

13. **Нуклеарен Истражувачки Центар за Земјоделство и Медицина:** Нуклеарниот Истражувачки Центар за Земјоделство и Медицина (НФРПЦ) е голема истражувачка компонента на Организацијата за атомска енергија на Иран (АЕОИ), кој беше ставен на листа со резолуцијата 1737 (2006). НФРПЦ е центарот за развој на нуклеарно гориво на АЕОИ и е вклучен во активности поврзани со збогатување на ураниум.

Локација: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Познат и како: Центар за земјоделско истражување и нуклеарна медицина; Центар за Земјоделски и медицински истражувања во Karaj

14. **Корпорација за Индустриски Услуги Пејман:** Корпорацијата за Индустриски Услуги Пејман е поседувана или контролирана од страна на, или постапува во име на СБИГ.

Локација: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

15. **Компанија Сабалан:** Компанијата Сабалан е параван-име за СХИГ.

Локација: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

16. **Индустриска компанија за алуминиумски Делови Саханд (САПИКО):** САПИКО е параван за СХИГ.

Локација: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

17. **Индустрии Шахид Карази:** Индустриите Шахид Карази се поседувани или контролирани од страна, или дејствуваат во име на СБИГ.

Локација: Tehran, Iran

18. **Индустрии Шахид Сатари:** Индустрии Шахид Сатари е поседувани или контролирани од страна на, или дејствуваат во име на СБИГ.

Локација: Southeast Tehran, Iran

Познати и како: Групација за Индустриска Опрема Шахид Сатари

19. **Индустрии Шахид Сајаде Ширази:** Индустрите Шахид Сајаде Ширази (СССИ) се поседувани или контролирани од страна на, или дејствуваат во име на ДИО.

Локација: Веднаш до Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaei Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Иран; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Иран; Babaei Highway — веднаш до Niru M.F.G, Tehran, Иран

20. **Групација на Специјални индустрии:** Групацијата на Специјални индустрии (СИГ) е подредена на ДИО.

Локација: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Иран

21. **Тиз Парс:** Тиз Парс е параван за СХИГ. Меѓу април и јули 2007 година, Тиз Парс се обиде да набави машина за ласерско заварување и сечење со пет оски, што би можело да се искористи за ракетната програма на Иран, во име на СХИГ.

Локација: Damavand Tehran Highway, Tehran, Иран

22. **Индустрии за Металургија Јазд:** Индустрии за Металургија Јазд (ЈМИ) се подредени на ДИО.

Локација: Pasdaran Avenue, до Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Иран; Postal Box 89195/878, Yazd, Иран; P.O. Box 89195-678, Yazd, Иран; Km. 5 од Taft Road, Yazd, Иран

Познати и како: Индустрии за производство на муниција и металургија Јазд, Дирекција на Индустрии за муниција и металургија Јазд

Поединци

Џавад Рахики: Раководител на Организацијата за атомска енергија на Иран (АЕОИ), Нуклеарен технолошки центар Исфahan (дополнителни информации: Датум на раѓање: 24 април 1954 година; Место на раѓање: Marshad).

Анекс II

Субјекти во сопственост, под контрола, или кои дејствуваат во име на Исламскиот Революционерен Гардиски Корпус

1. **Институт Фатер (или Фаатер):** Подружница на Хатан ал-Анбија (КАА). Фатер има работено со странски добавувачи, најверојатно, во име на други компании на КАА во рамките на проекти ИРГЦ во Иран.
2. **Гарагахе Сазандеги Гаем:** Гарагахе Сазандеги Гаем е поседуван или контролиран од КАА.
3. **Горб Карбала:** Горб Карбала е поседуван или контролиран од КАА.
4. **Горб Нух:** Горб Нух е поседуван или контролиран од КАА.
5. **Хара Компанија:** поседуван или контролиран од Горб Нух.
6. **Именсазан Консултантки Инженерски Институт:** поседуван или контролиран од страна на, или постапува во име на КАА.
7. **Градежна Дирекција на Катам ал-Анибја:** Градежна Дирекција на Катам ал-Анибја(КАА) е претпријатие во сопственост на ИРГЦ вклучено во големи цивилни и воени градежни проекти и други инженерски активности. Тоа презема значителен износ на работата во врска со проекти на Организацијата за Пасивната Одбрана. Особено, подружници на КАА беа силно вклучени во изградбата на објектот за збогатување на ураниум во Qom/Fordow.
8. **Макин:** Макин е поседуван или контролиран од или дејствува во име на КАА, и е подружница на КАА.
9. **Омран Сахел:** поседуван или контролиран од Горб Нух.

10. **Ориентална Нафтена Компанија Киш:** Ориентална Нафтена Компанија Киш е поседувана или контролирана од или дејствува во име на КАА.

11. **Рах Сахел:** Рах Сахел е поседуван или контролиран од или дејствува во име на КАА.

12. **Институт за Инженерство Рахаб:** Рахаб е поседуван или контролиран од или дејствува во име на КАА, и е подружница на КАА.

13. **Сахел Консултантски Инженеринг:** поседуван или контролиран од Горб Нух.

14. **Сепанир Консултантски Инженеринг:** Сепанир е поседуван или контролиран од или дејствува во име на КАА.

15. **Компанија за Инженеринг Сепасад:** Компанија за Инженеринг Сепасад е поседувана или контролирана од или дејствува во име на КАА.

Анекс III

Субјекти во сопственост, под контрола, или дејствуваат во име на Бродските Линии на Исламската Република Иран (IRISL)

1. Бродска Компанија Ирано Шинд

Локација: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, наспроти Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Иран; 265, веднаш до Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Иран..

2. ИРИСЛ Бенелукс НВ

Локација: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Белгија; ДДВ Број БЕ480224531 (Белгија)

3. Јужна Бродска Компанија - Иран (ССЛ)

Локација: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Иран;. Qaem Magham Farahani St., Tehran, Иран

Анекс IV

Предлог до Исламската Република Иран од страна на Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Соединетите Американски Држави и Европската унија

Презентирано до иранските власти на 14 Јуни 2008 г. во Техеран

Можните области за соработка со Иран

Со цел да се бара сеопфатно, долгорочно и правилно решавање на иранското нуклеарно прашање во согласност со релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН и надоврзувајќи се по предлогот презентиран на Иран во јуни 2006 г., кој останува на маса, елементите подолу се предложени како теми за преговори меѓу Кина, Франција, Германија, Иран, Русија, Велика Британија, и САД, придружувани од високиот претставник на Европската унија, се додека Иран верифицирано запре со неговите активности на збогатување и репроцесирање ураниум, во согласност со чл. 15 и чл. 19 (а) на резолуцијата 1803 на СБ на ОН. Во перспективата на такви преговори, ние исто така очекуваме Иран да ги послуша барањата на СБ на ОН и МААЕ. Од своја страна, Кина, Франција, Германија, Русија, Велика Британија, САД и Високиот претставник на Европската унија ја изразуваат нивната подготвеност:

да го признаат правото на Иран да развива истражување, производство и употреба на нуклеарната енергија за мирољубиви цели во согласност со неговите обврски од Договорот за неширење на нуклеарното оружје (НПТ);

да ја третираат нуклеарната програма на Иран на истиот начин како таа на која било држава-страна во НПТ без нуклеарно оружје, откако меѓународната доверба во исклучително мирната природа на иранската нуклеарна програма се поврати.

Нуклеарна енергија

- Потврда на правото на Иран за нуклеарната енергија за мирољубиви цели исклучиво во согласност со неговите обврски согласно со НПТ.
- Обезбедување на технолошка и финансиска помош потребна за мирољубива употреба на нуклеарната енергија од страна на Иран, со поддршка за продолжување на проекти за техничка соработка во Иран од страна на МААЕ.
- Поддршка за изградба на реактор со лесна вода врз основа на најнова технологија.
- Поддршка за истражување и развој на нуклеарната енергија како што меѓународната доверба постепено се враќа.
- Обезбедување на правно-обврзувачки гаранции за снабдување со нуклеарно гориво.
- Соработка во поглед на управувањето со потрошеното гориво и радиоактивен отпад.

Политички

- Подобрување на односите на шесте земји и ЕУ со Иран и градење на взаемна доверба.
- Поттикнување на директен контакт и дијалог со Иран.
- Поддршка во Иран за играње важна и конструктивна улога во меѓународните односи.
- Промоција на дијалог и соработка за неширење на нуклеарно оружје, регионалната безбедност и прашања за стабилизација.
- Работа со Иран и други земји од регионот да се охрабрат мерки за градење доверба и регионалната безбедност.
- Формирање на соодветни механизми за консултации и соработка.

- Поддршка за конференцијата за регионалните безбедносни прашања.
- Потврда дека решение за иранското нуклеарно прашање ќе придонесе за напорите на неширењето на нуклеарното оружје и за реализација на целта на Блискиот Исток без оружје за масовно уништување, вклучувајќи го и нивниот начин на испорака.
- Реафирмација на обврската според Повелбата на ОН да се воздржат во нивните меѓународни односи од закана или употреба на сила против територијалниот интегритет или политичката независност на секоја држава или на друг начин кој не во согласност со Повелбата на Обединетите нации.
- Соработка во врска со Авганистан, вклучително и интензивирана соработка во борбата против трговијата со дрога, поддршка за програми за враќањето на авганистанските бегалци во Авганистан; соработка за реконструкција на Авганистан; соработката за чување на иранско-авганистанската граница.

Економски

Чекори кон нормализирање на трговските и економските односи, како што се подобрување на пристапот на Иран на меѓународната економија, пазари и капитал преку практична поддршка за целосно интегрирање во меѓународните структури, вклучително и на Светската трговска организација, и да се создаде рамка за зголемување на директните инвестиции во Иран и трговијата со Иран.

Енергетско партнерство

Чекори кон нормализирање на соработка со Иран во областа на енергетиката: воспоставување на долгорочно и широко стратешко енергетско партнерство меѓу Иран и Европската унија и со други заинтересирани партнери, преку конкретни и практични апликации / мерки.

Земјоделство

- Поддршка за развој на земјоделството во Иран.

Олеснување на комплетна самодоволност на Иран во храната преку соработка во модерната технологија.

Животна средина, инфраструктура

- Цивилна проекти во областа на заштитата на животната средина, инфраструктурата, наука и технологија, како и високата-технологија:
- Развој на транспортна инфраструктура, вклучувајќи ги и меѓународните транспортни коридори.
- Поддршка за модернизација на телекомуникациската инфраструктура на Иран, вклучително и можно отстранување на соодветните извозни ограничувања.

Цивилно воздухопловство

- Соработка во цивилното воздухопловство , вклучувајќи го и можното отстранување на ограничувањата за производителите да извезуваат авиони во Иран:
- Овозможување на Иран да го обнови својот возен парк за цивилна воздушна пловидба;
- Помош на Иран за да се осигура дека иранските авиони ги исполнуваат меѓународните безбедносни стандарди.

Економски и социјални прашања и прашања кои се од хуманитарен карактер или се однесуваат на човечкиот развој

- Да се обезбеди, колку што е потребно, помош за економскиот и социјалниот развој и хуманитарната треба на Иран.
- Соработка / техничка поддршка во образованието во области од корист на Иран:
- Поддршка на Иранците да добијат курсеви, вработувања или степени во области како што се градежништвото, земјоделството и студии за животната средина ;

- Поддршка на партнерства помеѓу високообразовни институции, на пример, во јавното здравство, руралниот живот, заеднички научни проекти, јавната администрација, историјата и филозофијата.
- Соработка во областа на развојот на ефективни способности за одговор при катастрофи (на пр., сеизмологија, земјотресни истражувања, контрола на катастрофа, итн.).
- Соработка во рамките на "дијалог меѓу цивилизациите".

Механизам на имплементација

- Формирање на заеднички мониторинг-групи за спроведување на идниот договор.
-

United Nations

S/RES/1929 (2010)*



Security Council

Distr.: General
9 June 2010

Resolution 1929 (2010)

Adopted by the Security Council at its 6335th meeting, on
9 June 2010

The Security Council,

Recalling the Statement of its President, S/PRST/2006/15, and its resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), and 1887 (2009) and *reaffirming* their provisions,

Reaffirming its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the need for all States Party to that Treaty to comply fully with all their obligations, and *recalling* the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Recalling the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2006/14), which states that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to global non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery,

Noting with serious concern that, as confirmed by the reports of 27 February 2006 (GOV/2006/15), 8 June 2006 (GOV/2006/38), 31 August 2006 (GOV/2006/53), 14 November 2006 (GOV/2006/64), 22 February 2007 (GOV/2007/8), 23 May 2007 (GOV/2007/22), 30 August 2007 (GOV/2007/48), 15 November 2007 (GOV/2007/58), 22 February 2008 (GOV/2008/4), 26 May 2008 (GOV/2008/15), 15 September 2008 (GOV/2008/38), 19 November 2008 (GOV/2008/59), 19 February 2009 (GOV/2009/8), 5 June 2009 (GOV/2009/35), 28 August 2009 (GOV/2009/55), 16 November 2009 (GOV/2009/74), 18 February 2010 (GOV/2010/10) and 31 May 2010 (GOV/2010/28) of the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran has not established full and sustained suspension of all enrichment-related and reprocessing activities and heavy water-related projects as set out in resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) nor resumed its cooperation with the IAEA under the Additional Protocol, nor cooperated with the IAEA in connection with the remaining issues of concern, which need to be clarified to exclude the possibility of military dimensions of Iran's nuclear programme, nor taken the other steps required by the IAEA Board of Governors, nor complied with the provisions of Security Council

* Reissued for technical reasons.

10-39679* (E)



Please recycle A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.

S RES 1929 (2010)

resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and which are essential to build confidence, and *deploring* Iran's refusal to take these steps.

Reaffirming that outstanding issues can be best resolved and confidence built in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme by Iran responding positively to all the calls which the Council and the IAEA Board of Governors have made on Iran.

Noting with serious concern the role of elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known as "Army of the Guardians of the Islamic Revolution"), including those specified in Annex D and E of resolution 1737 (2006), Annex I of resolution 1747 (2007) and Annex II of this resolution, in Iran's proliferation sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapon delivery systems.

Noting with serious concern that Iran has constructed an enrichment facility at Qom in breach of its obligations to suspend all enrichment-related activities, and that Iran failed to notify it to the IAEA until September 2009, which is inconsistent with its obligations under the Subsidiary Arrangements to its Safeguards Agreement.

Also noting the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2009/82), which urges Iran to suspend immediately construction at Qom, and to clarify the facility's purpose, chronology of design and construction, and calls upon Iran to confirm, as requested by the IAEA, that it has not taken a decision to construct, or authorize construction of, any other nuclear facility which has as yet not been declared to the IAEA.

Noting with serious concern that Iran has enriched uranium to 20 per cent, and did so without notifying the IAEA with sufficient time for it to adjust the existing safeguards procedures.

Noting with concern that Iran has taken issue with the IAEA's right to verify design information which had been provided by Iran pursuant to the modified Code 3.1, and *emphasizing* that in accordance with Article 39 of Iran's Safeguards Agreement Code 3.1 cannot be modified nor suspended unilaterally and that the IAEA's right to verify design information provided to it is a continuing right, which is not dependent on the stage of construction of, or the presence of nuclear material at, a facility.

Reiterating its determination to reinforce the authority of the IAEA, strongly supporting the role of the IAEA Board of Governors, and *commending* the IAEA for its efforts to resolve outstanding issues relating to Iran's nuclear programme.

Expressing the conviction that the suspension set out in paragraph 2 of resolution 1737 (2006) as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran's nuclear programme is for exclusively peaceful purposes,

Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution guaranteeing that Iran's nuclear programme is exclusively for peaceful purposes and *noting* in this regard the efforts of Turkey and Brazil towards an agreement with Iran on the Tehran Research Reactor that could serve as a confidence-building measure.

Emphasizing also, however, in the context of these efforts, the importance of Iran addressing the core issues related to its nuclear programme,

Stressing that China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States are willing to take further concrete measures on exploring an overall strategy of resolving the Iranian nuclear issue through negotiation on the basis of their June 2006 proposals (S/2006/521) and their June 2008 proposals (INFCIRC/730), and *noting* the confirmation by these countries that once the confidence of the international community in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme is restored it will be treated in the same manner as that of any Non-Nuclear Weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,

Welcoming the guidance issued by the Financial Action Task Force (FATF) to assist States in implementing their financial obligations under resolutions 1737 (2006) and 1803 (2008), and *recalling* in particular the need to exercise vigilance over transactions involving Iranian banks, including the Central Bank of Iran, so as to prevent such transactions contributing to proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems,

Recognizing that access to diverse, reliable energy is critical for sustainable growth and development, while noting the potential connection between Iran's revenues derived from its energy sector and the funding of Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, and *further noting* that chemical process equipment and materials required for the petrochemical industry have much in common with those required for certain sensitive nuclear fuel cycle activities,

Having regard to States' rights and obligations relating to international trade,

Recalling that the law of the sea, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), sets out the legal framework applicable to ocean activities,

Calling for the ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty by Iran at an early date,

Determined to give effect to its decisions by adopting appropriate measures to persuade Iran to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) and with the requirements of the IAEA, and also to constrain Iran's development of sensitive technologies in support of its nuclear and missile programmes, until such time as the Security Council determines that the objectives of these resolutions have been met,

Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme and mindful of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Stressing that nothing in this resolution compels States to take measures or actions exceeding the scope of this resolution, including the use of force or the threat of force,

Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Affirms* that Iran has so far failed to meet the requirements of the IAEA Board of Governors and to comply with resolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008);

S RES/1929 (2010)

2. *Affirms* that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolutions GOV/2006/14 and GOV/2009/82, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme, to resolve outstanding questions and to address the serious concerns raised by the construction of an enrichment facility at Qom in breach of its obligations to suspend all enrichment-related activities, and, in this context, *further affirms* its decision that Iran shall without delay take the steps required in paragraph 2 of resolution 1737 (2006);

3. *Reaffirms* that Iran shall cooperate fully with the IAEA on all outstanding issues, particularly those which give rise to concerns about the possible military dimensions of the Iranian nuclear programme, including by providing access without delay to all sites, equipment, persons and documents requested by the IAEA, and *stresses* the importance of ensuring that the IAEA have all necessary resources and authority for the fulfilment of its work in Iran;

4. *Requests* the Director General of the IAEA to communicate to the Security Council all his reports on the application of safeguards in Iran;

5. *Decides* that Iran shall without delay comply fully and without qualification with its IAEA Safeguards Agreement, including through the application of modified Code 3.1 of the Subsidiary Arrangement to its Safeguards Agreement, *calls upon* Iran to act strictly in accordance with the provisions of the Additional Protocol to its IAEA Safeguards Agreement that it signed on 18 December 2003, *calls upon* Iran to ratify promptly the Additional Protocol, and *reaffirms* that, in accordance with Articles 24 and 39 of Iran's Safeguards Agreement, Iran's Safeguards Agreement and its Subsidiary Arrangement, including modified Code 3.1, cannot be amended or changed unilaterally by Iran, and *notes* that there is no mechanism in the Agreement for the suspension of any of the provisions in the Subsidiary Arrangement;

6. *Reaffirms* that, in accordance with Iran's obligations under previous resolutions to suspend all reprocessing, heavy water-related and enrichment-related activities, Iran shall not begin construction on any new uranium-enrichment, reprocessing, or heavy water-related facility and shall discontinue any ongoing construction of any uranium-enrichment, reprocessing, or heavy water-related facility;

7. *Decides* that Iran shall not acquire an interest in any commercial activity in another State involving uranium mining, production or use of nuclear materials and technology as listed in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, in particular uranium-enrichment and reprocessing activities, all heavy-water activities or technology-related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons, and *further decides* that all States shall prohibit such investment in territories under their jurisdiction by Iran, its nationals, and entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them;

8. *Decides* that all States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Iran, from or through their territories or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or

missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established pursuant to resolution 1737 (2006) ("the Committee"), *decides* further that all States shall prevent the provision to Iran by their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, provision, manufacture, maintenance or use of such arms and related materiel, and, in this context, *calls upon* all States to exercise vigilance and restraint over the supply, sale, transfer, provision, manufacture and use of all other arms and related materiel;

9. *Decides* that Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of delivering nuclear weapons, including launches using ballistic missile technology, and that States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical assistance to Iran related to such activities;

10. *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated in Annex C, D and E of resolution 1737 (2006), Annex I of resolution 1747 (2007), Annex I of resolution 1803 (2008) and Annexes I and II of this resolution, or by the Security Council or the Committee pursuant to paragraph 10 of resolution 1737 (2006), except where such entry or transit is for activities directly related to the provision to Iran of items in subparagraphs 3(b)(i) and (ii) of resolution 1737 (2006) in accordance with paragraph 3 of resolution 1737 (2006), *underlines* that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory, and *decides* that the measures imposed in this paragraph shall not apply when the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligations, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of this resolution, including where Article XV of the IAEA Statute is engaged;

11. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall apply also to the individuals and entities listed in Annex I of this resolution and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and to any individuals and entities determined by the Council or the Committee to have assisted designated individuals or entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

12. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall apply also to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC, also known as "Army of the Guardians of the Islamic Revolution") individuals and entities specified in Annex II, and to any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, and *calls upon* all States to exercise vigilance over those transactions involving the IRGC that could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

13. *Decides* that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1737 (2006), the list of items in S/2006/814 shall be superseded by the list of items in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 and

S RES 1929 (2010)

INFCIRC/254 Rev.7 Part 2, and any further items if the State determines that they could contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities or to the development of nuclear weapon delivery systems, and further *decides* that for the purposes of the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1737 (2006), the list of items contained in S/2006/815 shall be superseded by the list of items contained in S/2010/263.

14. *Calls upon* all States to inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from Iran, in their territory, including seaports and airports, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

15. *Notes* that States, consistent with international law, in particular the law of the sea, may request inspections of vessels on the high seas with the consent of the flag State, and *calls upon* all States to cooperate in such inspections if there is information that provides reasonable grounds to believe the vessel is carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

16. *Decides* to authorize all States to, and that all States shall, seize and dispose of (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution that are identified in inspections pursuant to paragraphs 14 or 15 of this resolution, in a manner that is not inconsistent with their obligations under applicable Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004), as well as any obligations of parties to the NPT, and *decides* further that all States shall cooperate in such efforts;

17. *Requires* any State, when it undertakes an inspection pursuant to paragraphs 14 or 15 above to submit to the Committee within five working days an initial written report containing, in particular, explanation of the grounds for the inspections, the results of such inspections and whether or not cooperation was provided, and, if items prohibited for transfer are found, *further requires* such States to submit to the Committee, at a later stage, a subsequent written report containing relevant details on the inspection, seizure and disposal, and relevant details of the transfer, including a description of the items, their origin and intended destination, if this information is not in the initial report;

18. *Decides* that all States shall prohibit the provision by their nationals or from their territory of bunkering services, such as provision of fuel or supplies, or other servicing of vessels, to Iranian-owned or -contracted vessels, including chartered vessels, if they have information that provides reasonable grounds to believe they are carrying items the supply, sale, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 3, 4 or 7 of resolution 1737 (2006), paragraph 5 of

resolution 1747 (2007), paragraph 8 of resolution 1803 (2008) or paragraphs 8 or 9 of this resolution, unless provision of such services is necessary for humanitarian purposes or until such time as the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, and *underlines* that this paragraph is not intended to affect legal economic activities;

19. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall also apply to the entities of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) as specified in Annex III and to any person or entity acting on their behalf or at their direction, and to entities owned or controlled by them, including through illicit means, or determined by the Council or the Committee to have assisted them in evading the sanctions of, or in violating the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

20. *Requests* all Member States to communicate to the Committee any information available on transfers or activity by Iran Air's cargo division or vessels owned or operated by the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) to other companies that may have been undertaken in order to evade the sanctions of, or in violation of the provisions of, resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution, including renaming or re-registering of aircraft, vessels or ships, and requests the Committee to make that information widely available;

21. *Calls upon* all States, in addition to implementing their obligations pursuant to resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, to prevent the provision of financial services, including insurance or re-insurance, or the transfer to, through, or from their territory, or to or by their nationals or entities organized under their laws (including branches abroad), or persons or financial institutions in their territory, of any financial or other assets or resources if they have information that provides reasonable grounds to believe that such services, assets or resources could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or the development of nuclear weapon delivery systems, including by freezing any financial or other assets or resources on their territories or that hereafter come within their territories, or that are subject to their jurisdiction or that hereafter become subject to their jurisdiction, that are related to such programmes or activities and applying enhanced monitoring to prevent all such transactions in accordance with their national authorities and legislation;

22. *Decides* that all States shall require their nationals, persons subject to their jurisdiction and firms incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with entities incorporated in Iran or subject to Iran's jurisdiction, including those of the IRGC and IRISL, and any individuals or entities acting on their behalf or at their direction, and entities owned or controlled by them, including through illicit means, if they have information that provides reasonable grounds to believe that such business could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems or to violations of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) or this resolution;

23. *Calls upon* States to take appropriate measures that prohibit in their territories the opening of new branches, subsidiaries, or representative offices of Iranian banks, and also that prohibit Iranian banks from establishing new joint ventures, taking an ownership interest in or establishing or maintaining correspondent relationships with banks in their jurisdiction to prevent the provision

S RES 1929 (2010)

of financial services if they have information that provides reasonable grounds to believe that these activities could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

24. *Calls upon* States to take appropriate measures that prohibit financial institutions within their territories or under their jurisdiction from opening representative offices or subsidiaries or banking accounts in Iran if they have information that provides reasonable grounds to believe that such financial services could contribute to Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems;

25. *Deplores* the violations of the prohibitions of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) that have been reported to the Committee since the adoption of resolution 1747 (2007), and *commends* States that have taken action to respond to these violations and report them to the Committee;

26. *Directs* the Committee to respond effectively to violations of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, and *recalls* that the Committee may designate individuals and entities who have assisted designated persons or entities in evading sanctions of, or in violating the provisions of, these resolutions;

27. *Decides* that the Committee shall intensify its efforts to promote the full implementation of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, including through a work programme covering compliance, investigations, outreach, dialogue, assistance and cooperation, to be submitted to the Council within forty-five days of the adoption of this resolution;

28. *Decides* that the mandate of the Committee as set out in paragraph 18 of resolution 1737 (2006), as amended by paragraph 14 of resolution 1803 (2008), shall also apply to the measures decided in this resolution, including to receive reports from States submitted pursuant to paragraph 17 above;

29. *Requests* the Secretary-General to create for an initial period of one year, in consultation with the Committee, a group of up to eight experts ("Panel of Experts"), under the direction of the Committee, to carry out the following tasks: (a) assist the Committee in carrying out its mandate as specified in paragraph 18 of resolution 1737 (2006) and paragraph 28 of this resolution; (b) gather, examine and analyse information from States, relevant United Nations bodies and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents of non-compliance; (c) make recommendations on actions the Council, or the Committee or State, may consider to improve implementation of the relevant measures; and (d) provide to the Council an interim report on its work no later than 90 days after the Panel's appointment, and a final report to the Council no later than 30 days prior to the termination of its mandate with its findings and recommendations;

30. *Urges* all States, relevant United Nations bodies and other interested parties, to cooperate fully with the Committee and the Panel of Experts, in particular by supplying any information at their disposal on the implementation of the measures decided in resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, in particular incidents of non-compliance;

31. *Calls upon* all States to report to the Committee within 60 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24;

32. *Stresses* the willingness of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States to further enhance diplomatic efforts to promote dialogue and consultations, including to resume dialogue with Iran on the nuclear issue without preconditions, most recently in their meeting with Iran in Geneva on 1 October 2009, with a view to seeking a comprehensive, long-term and proper solution of this issue on the basis of the proposal made by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States on 14 June 2008, which would allow for the development of relations and wider cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme and, inter alia, starting formal negotiations with Iran on the basis of the June 2008 proposal, and *acknowledges with appreciation* that the June 2008 proposal, as attached in Annex IV to this resolution, remains on the table;

33. *Encourages* the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to continue communication with Iran in support of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution, including relevant proposals by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States with a view to create necessary conditions for resuming talks, and *encourages* Iran to respond positively to such proposals;

34. *Commends* the Director General of the IAEA for his 21 October 2009 proposal of a draft Agreement between the IAEA and the Governments of the Republic of France, the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation for Assistance in Securing Nuclear Fuel for a Research Reactor in Iran for the Supply of Nuclear Fuel to the Tehran Research Reactor, *regrets* that Iran has not responded constructively to the 21 October 2009 proposal, and *encourages* the IAEA to continue exploring such measures to build confidence consistent with and in furtherance of the Council's resolutions;

35. *Emphasizes* the importance of all States, including Iran, taking the necessary measures to ensure that no claim shall lie at the instance of the Government of Iran, or of any person or entity in Iran, or of persons or entities designated pursuant to resolution 1737 (2006) and related resolutions, or any person claiming through or for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its performance was prevented by reason of the measures imposed by resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution;

36. *Requests* within 90 days a report from the Director General of the IAEA on whether Iran has established full and sustained suspension of all activities mentioned in resolution 1737 (2006), as well as on the process of Iranian compliance with all the steps required by the IAEA Board of Governors and with other provisions of resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the Security Council for its consideration;

S/RES/1929 (2010)

37. *Affirms* that it shall review Iran's actions in light of the report referred to in paragraph 36 above, to be submitted within 90 days, and: (a) that it shall suspend the implementation of measures if and for so long as Iran suspends all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, as verified by the IAEA, to allow for negotiations in good faith in order to reach an early and mutually acceptable outcome; (b) that it shall terminate the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6, 7 and 12 of resolution 1737 (2006), as well as in paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 of resolution 1747 (2007), paragraphs 3, 5, 7, 8, 9, 10 and 11 of resolution 1803 (2008), and in paragraphs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 and 24 above, as soon as it determines, following receipt of the report referred to in the paragraph above, that Iran has fully complied with its obligations under the relevant resolutions of the Security Council and met the requirements of the IAEA Board of Governors, as confirmed by the IAEA Board of Governors; (c) that it shall, in the event that the report shows that Iran has not complied with resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA, and *underlines* that further decisions will be required should such additional measures be necessary;

38. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Individuals and entities involved in nuclear or ballistic missile activities

Entities

1. **Amin Industrial Complex:** Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational production facilities. Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Defense Industries Organization (DIO), which was designated in resolution 1737 (2006).

Location: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

A.K.A.: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company

2. **Armament Industries Group:** Armament Industries Group (AIG) manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex.

Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran

3. **Defense Technology and Science Research Center:** Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran's defence R&D, production, maintenance, exports, and procurement.

Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

4. **Doostan International Company:** Doostan International Company (DICO) supplies elements to Iran's ballistic missile program.

5. **Farasakht Industries:** Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL.

Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

6. **First East Export Bank, P.L.C.:** First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities.

Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia)

7. **Kaveh Cutting Tools Company:** Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO.

S RES 1929 (2010)

Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

8. **M. Babaie Industries:** M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran's Aerospace Industries Organization (AIO). AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), both of which were designated in resolution 1737 (2006).

Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

9. **Malek Ashtar University:** A subordinate of the DTRSC within MODAFL. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program.

Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

10. **Ministry of Defense Logistics Export:** Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel.

Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

11. **Mizan Machinery Manufacturing:** Mizan Machinery Manufacturing (3M) is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG.

Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

A.K.A.: 3MG

12. **Modern Industries Technique Company:** Modern Industries Technique Company (MITEC) is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor.

Location: Arak, Iran

A.K.A.: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

13. **Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine:** The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is a large research component of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), which was designated in resolution 1737 (2006). The NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities.

Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

A.K.A.: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

14. **Pejman Industrial Services Corporation:** Pejman Industrial Services Corporation is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG.

Location: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

15. **Sabalan Company:** Sabalan is a cover name for SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

16. **Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO):** SAPICO is a cover name for SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

17. **Shahid Karrazi Industries:** Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, SBIG.

Location: Tehran, Iran

18. **Shahid Satarri Industries:** Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG.

Location: Southeast Tehran, Iran

A.K.A.: Shahid Sattari Group Equipment Industries

19. **Shahid Sayyade Shirazi Industries:** Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO.

Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G. Tehran, Iran

20. **Special Industries Group:** Special Industries Group (SIG) is a subordinate of DIO.

Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

21. **Tiz Pars:** Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG.

Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

22. **Yazd Metallurgy Industries:** Yazd Metallurgy Industries (YMI) is a subordinate of DIO.

Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

A.K.A.: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries

Individuals

Javad Rahiqi: Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology Center (additional information: DOB: 24 April 1954; POB: Marshad).

S RES 1929 (2010)

Annex II

Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps

1. **Fater (or Faater) Institute:** Khatam al-Anbiya (KAA) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other KAA companies on IRGC projects in Iran.
2. **Gharagahe Sazandegi Ghaem:** Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by KAA.
3. **Ghorb Karbala:** Ghorb Karbala is owned or controlled by KAA.
4. **Ghorb Nooh:** Ghorb Nooh is owned or controlled by KAA.
5. **Hara Company:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
6. **Imensazan Consultant Engineers Institute:** Owned or controlled by, or acts on behalf of, KAA.
7. **Khatam al-Anbiya Construction Headquarters:** Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.
8. **Makin:** Makin is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.
9. **Omran Sahel:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
10. **Oriental Oil Kish:** Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
11. **Rah Sahel:** Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
12. **Rahab Engineering Institute:** Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.
13. **Sahel Consultant Engineers:** Owned or controlled by Ghorb Nooh.
14. **Sepanir:** Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.
15. **Sepasad Engineering Company:** Sepasad Engineering Company is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

Annex III

Entities owned, controlled, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

1. **Irano Hind Shipping Company**

Location: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

2. **IRISL Benelux NV**

Location: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

3. **South Shipping Line Iran (SSL)**

Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

S/RES/1929 (2010)

Annex IV

Proposal to the Islamic Republic of Iran by China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and the European Union

Presented to the Iranian authorities on 14 June 2008 Teheran

Possible Areas of Cooperation with Iran

In order to seek a comprehensive, long-term and proper solution of the Iranian nuclear issue consistent with relevant UN Security Council resolutions and building further upon the proposal presented to Iran in June 2006, which remains on the table, the elements below are proposed as topics for negotiations between China, France, Germany, Iran, Russia, the United Kingdom, and the United States, joined by the High Representative of the European Union, as long as Iran verifiably suspends its enrichment-related and reprocessing activities, pursuant to OP 15 and OP 19(a) of UNSCR 1803. In the perspective of such negotiations, we also expect Iran to heed the requirements of the UNSC and the IAEA. For their part, China, France, Germany, Russia, the United Kingdom, the United States and the European Union High Representative state their readiness:

to recognize Iran's right to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes in conformity with its NPT obligations;

to treat Iran's nuclear programme in the same manner as that of any Non-nuclear Weapon State Party to the NPT once international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme is restored.

Nuclear Energy

- Reaffirmation of Iran's right to nuclear energy for exclusively peaceful purposes in conformity with its obligations under the NPT.
- Provision of technological and financial assistance necessary for Iran's peaceful use of nuclear energy, support for the resumption of technical cooperation projects in Iran by the IAEA.
- Support for construction of LWR based on state-of-the-art technology.
- Support for R&D in nuclear energy as international confidence is gradually restored.
- Provision of legally binding nuclear fuel supply guarantees.
- Cooperation with regard to management of spent fuel and radioactive waste.

Political

- Improving the six countries' and the EU's relations with Iran and building up mutual trust.
- Encouragement of direct contact and dialogue with Iran.
- Support Iran in playing an important and constructive role in international affairs.

- Promotion of dialogue and cooperation on non-proliferation, regional security and stabilization issues.
- Work with Iran and others in the region to encourage confidence-building measures and regional security.
- Establishment of appropriate consultation and cooperation mechanisms.
- Support for a conference on regional security issues.
- Reaffirmation that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery.
- Reaffirmation of the obligation under the UN Charter to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.
- Cooperation on Afghanistan, including on intensified cooperation in the fight against drug trafficking, support for programmes on the return of Afghan refugees to Afghanistan; cooperation on reconstruction of Afghanistan; cooperation on guarding the Iran-Afghan border.

Economic

Steps towards the normalization of trade and economic relations, such as improving Iran's access to the international economy, markets and capital through practical support for full integration into international structures, including the World Trade Organization, and to create the framework for increased direct investment in Iran and trade with Iran.

Energy Partnership

Steps towards the normalization of cooperation with Iran in the area of energy: establishment of a long-term and wide-ranging strategic energy partnership between Iran and the European Union and other willing partners, with concrete and practical applications/measures.

Agriculture

- Support for agricultural development in Iran.

Facilitation of Iran's complete self-sufficiency in food through cooperation in modern technology.

Environment, Infrastructure

- Civilian Projects in the field of environmental protection, infrastructure, science and technology, and high-tech:
 - Development of transport infrastructure, including international transport corridors.
 - Support for modernization of Iran's telecommunication infrastructure, including by possible removal of relevant export restrictions.

S RES/1929 (2010)

Civil Aviation

- Civil aviation cooperation, including the possible removal of restrictions on manufacturers exporting aircraft to Iran:
 - Enabling Iran to renew its civil aviation fleet;
 - Assisting Iran to ensure that Iranian aircraft meet international safety standards.

Economic, social and human development/humanitarian issues

- Provide, as necessary, assistance to Iran's economic and social development and humanitarian need.
- Cooperation technical support in education in areas of benefit to Iran:
 - Supporting Iranians to take courses, placements or degrees in areas such as civil engineering, agriculture and environmental studies;
 - Supporting partnerships between Higher Education Institutions e.g. public health, rural livelihoods, joint scientific projects, public administration, history and philosophy.
- Cooperation in the field of development of effective emergency response capabilities (e.g. seismology, earthquake research, disaster control etc.).
- Cooperation within the framework of a "dialogue among civilizations".

Implementation mechanism

- Constitution of joint monitoring groups for the implementation of a future agreement.